



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Билтен на месечни активности за месец јуни 2020

Јули, 2020

Содржина

| | |
|--|---|
| Постапки за селекција на кандидати за вработување и унапредување на административни службеници | 1 |
| Постапување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен | 2 |
| Соработка со други институции и меѓународна соработка..... | 3 |
| Комуникација со корисници на услуги преку електронска контакт адреса | 3 |
| Јавни набавки | 3 |
| Реализација на буџет | 4 |

Постапки за селекција на кандидати за вработување и унапредување на административни службеници

Врз основа на член 8-а став (1) алинеја 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19), а согласно Решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 43/2020) и Решението за изменување и дополнување на Решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, број 09-2094/1 од 15.06.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 159/20), започнатите постапки за вработување на административни службеници се ставаат во мирување.

Во Агенцијата за администрација во месец јуни 2020 година примено е 1 барање за објавување на јавен оглас за вработување на административни службеници, запрени се 2 барања, објавени се 2 огласи, за вкупно 9 работни места, за вкупно 10 извршители. За институциите од централната власт објавени се 2 јавни огласи за 9 работни места со 10 извршители, додека за институции од локалната власт не е објавен ниту еден јавен оглас. На објавените огласи пријавени се 133 кандидати.

Согласно Заклучоците, мерките и препораките донесени од Владата на Република Северна Македонија, со цел со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), во текот на месец јуни 2020 година, не се одржуваа испитите за административно управување и испитите за административен службеник.

| Примени барања | Запрени барања | Објавени огласи | Вкупно | Институции од централната власт | | | | Институции од локалната власт | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------|---------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|---------|-----------------|
| | | | | број на огласи | категории на работни места | | | број на огласи | категории на работни места | | | |
| | | | | | раководни | стручни | помошно-стручни | | Вкупно | раководни | стручни | помошно-стручни |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Работни места | | | 9 | / | 6 | 3 | 9 | / | / | / | / | |
| Извршители | | | 10 | / | 7 | 3 | 10 | / | / | / | / | |
| Број на пријавени кандидати | | | 133 | / | 109 | 24 | 133 | / | / | / | / | |
| Завршиле со објавување на Одлука за избор | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

Табела 1. Јавни огласи јуни 2020

Во истиот период јуни 2020 година спроведени се 5 административни селекции за пријавени 158 кандидати, нема спроведено испити и проверки на веродостојност на докази и интервјуа, нема изработено конечни ранг листи, нема доставено предлог за избор на кандидати, и нема објавено одлуки за избор на кандидати за вработување.

| Административни селекции | | Спроведени Испити | | | Спроведени проверки на веродостојност на докази | | Интервјуа | | Конечни ранг листи | | Примени и објавени Одлуки за избор | |
|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| огласи | кандидати | огласи | кандидати | | огласи | кандидати | огласи | кандидати | огласи | кандидати | огласи | кандидати |
| | | | поканети | полагале | | | | | | | | |
| 5 | 158 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

Табела 2. Спроведени активности по огласи јуни 2020

Постапување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен

До Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен во текот на месец јуни 2020 година, беа поднесени 29 жалби и приговори на административните службеници, од кои 21 се од државни службеници и 8 жалби се од јавни службеници.

Во тековниот месец беа одржани 7 седници во просториите на Агенцијата за администрација. На одржаните седници Комисијата одлучи по 30 жалби на административните службеници, од кои 21 се за државни службеници и 9 за јавни службеници.

Од вкупниот број на обработените жалби и приговори за месец јуни 2020 година од државните службеници, уважени се 4 жалби, одбиени 14 жалби, 2 жалби се отфрлени како недозволен и 1 жалба е мериторно одбиена.

Од вкупниот број на обработени жалби и приговори од јавните службеници, уважени се 6 жалби, одбиена е 1 жалба, 1 жалба е отфрлена како недозволена и 1 жалба е мериторно одбиена.

| Број на примени жалби и приговори | | Број на обработени жалби и приговори државни (Д) и јавни службеници (Ј) | | Уважени | | Одбиени | | Отфрлени како недозволен | | Отстапени на друг орган | | Повлечени од подносител | | Не надлежност | | Мериторно уважени | | Мериторно одбиени | | Запрена постапка | |
|-----------------------------------|---|---|---|---------|---|---------|---|--------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|---------------|---|-------------------|---|-------------------|---|------------------|---|
| Д | Ј | Д | Ј | Д | Ј | Д | Ј | Д | Ј | Д | Ј | Д | Ј | Д | Ј | Д | Ј | Д | Ј | Д | Ј |
| 21 | 8 | 21 | 9 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / |

Табела 3. Обработени жалби во јуни 2020

Соработка со други институции и меѓународна соработка

Вработени од Агенцијата за администрација во текот на месец јуни 2020 година, присуствуваа на обука за сертификација за јавни набавки одржана на 17.06.2020 година, организирана од страна на Бирото за јавни набавки.

Комуникација со корисници на услуги преку електронска контакт адреса

На службената контакт е-маил адреса на Агенцијата пристигнати се 34 е-маил пораки во форма на прашања од заинтересирани граѓани, од кои што на сите е одговорено.

Јавни набавки

Во текот на месец јуни 2020 година, донесени се 2 одлуки за јавни набавки, објавени се 2 огласи на ЕСЈН, донесени се 2 Одлуки за избор и склучени се 3 договори во износ од 875.936,00 денари без ДДВ, односно 1.032.363,00 денари со ДДВ.

| Број на донесени Одлуки за јавни набавки | Објавени огласи на ЕСЈН | Број на донесени Одлуки за избор | Број на склучени договори |
|--|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 2 | 2 | 2 | 3 |

Табела 4. Јавни набавки јуни 2020

Реализација на буџет

Во месец јуни 2020 година реализацијата на буџетот е прикажана во следната табела:

| Ставка | Буџет 2020 година | Реализација на буџетот до 30.06.2020 | Реализација на буџетот од 01.06.2020-30.06.2020 | Преостанат буџет на располагање до 31.12.2020 |
|--|----------------------|--------------------------------------|---|---|
| 401- основни плати | 24.375.000,00 | 11.652.186,00 | 2.043.383,00 | 12.722.814,00 |
| 402-придонеси за социјално осигурување | 9.015.000,00 | 4.513.092,00 | 793.935,00 | 4.501.908,00 |
| 420-патни и дневни расходи | 120.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 103.000,00 |
| 421-комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 2.129.000,00 | 991.441,00 | 103.953,00 | 1.137.559,00 |
| 423-материјали и ситен инвентар | 450.000,00 | 172.441,00 | 5.498,00 | 277.559,00 |
| 424-поправки и тековно одржување | 1.800.000,00 | 619.040,00 | 103.139,00 | 1.180.960,00 |
| 425-договорни услуги | 1.154.000,00 | 721.163,00 | 144.844,00 | 432.837,00 |
| 426-други тековни расходи | 390.000,00 | 134.791,00 | 5.111,00 | 255.209,00 |
| 464-разни трансфери | 140.000,00 | 61.200,00 | 0,00 | 78.800,00 |
| 480-купување на опрема и машини | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 483-купување на мебел | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485-вложување и нефинансиски средства | 3.125.000,00 | 798.466,00 | 0,00 | 2.326.534,00 |
| 486-купување на возила | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВКУПНО | 42.948.000,00 | 19.680.820,00 | 3.201.863,00 | 23.267.180,00 |

Табела 5. Реализацијата на буџетот на Агенцијата